



Кошаркарска Федерација  
на Северна Македонија  
Бр. 07-1141/1  
Дата. 17.12.2019

## **ИНФОРМАЦИЈА за Втор Преоден рок 2019/20**

Согласно членовите 23, 24 и 25 од Регистрацискиот Правилник на КФСМ, Ве известуваме за терминот на **Вториот преоден рок** за кошаркари-ки во Сениорските и Младинските лиги од натпреварувачката сезона 2019/20, и тоа:

### **СЕНИОРСКИ ЛИГИ**

- Прва лига мажи, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 20.03.2020;
- Прва лига жени, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 07.02.2020;
- Втора лига мажи, регистрација на играчи се врши најдоцна најдоцна до 14.02.2020;
- Барање/согласност за настап со Двојна лиценца може да се поднесе 24 часа пред почеток на вториот дел на првенството од Втора лига мажи; Двојна лиценца можат да добијат играчите родени 1999 и помлади ( играчи со возраст до 21 година).

Доколку настане промена во календарот на натпреварите за почеток на вториот дел на првенството во соодветната лига, ќе бидете навремено информирани за крајниот рок за регистрација на играчи.

### **Преоден рок во сите МЛАДИНСКИ ЛИГИ од 13 до 17 Јануари 2020 година**

- Клубовите од Младинските лиги можат да направат конечни измени во листите на одобрени играчи за сезона 2019/20;
- Кошаркарите-ките имаат право да преминат од еден во друг клуб согласно член 24 и 25 од Регистрацискиот правилник на КФСМ;
- Барањата за раскин на договор се поднесуваат најдоцна 24 часа пред почеток на преодниот рок, односно 12 Јануари 2020 година;
- Напоменуваме дека сите клубови кои имаат заостанати натпревари од 2019, истите имаат обврска да ги одиграат, со одобрените листи пред почеток на преодниот рок;
- Новите листи ќе бидат објавени по одигрување на СИТЕ неодиграни натпревари;
- Канцеларијата на Младинските лиги ќе објави конечен термин за одигрување на заостанатите натпревари.

Регистрациска Комисија на КФСМ

